



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 5 јуни 1972
Скопје
Број 18
Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

187.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за продолжување на важноста на Одлуката за највисоките износи на надоместоците за работата и услугите на Службата на општественото книговодство, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 31 мај 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 31 мај 1972 година.

Бр. 03-1399
1 јуни 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за највисоките износи на надоместоците за работите и услугите на Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67).

Член 2

Одлуката од член 1 на овој закон останува во сила до донесувањето на тарифата за надоместокот на услугите на Службата на општественото книговодство во Републиката, а најдоцна 3 месеци по донесувањето на републичкиот закон на Службата на општественото книговодство.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а членот 1 ќе се применува од 1 јуни 1972 година.

188.

Врз основа на член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 15/72), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на 43-та седница одржана на 8 мај 1972 година, го утврди пречистениот текст на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија ги опфаќа Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65) и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 15/72), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 03-1350
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

Член 1

За државни празници на Социјалистичка Република Македонија се прогласуваат: а) 2 август — денот на Илинденското востание и одржувањето на I-то заседание на АСНОМ; и б) 11 Октомври — денот на народното востание во Македонија.

Член 2

Во деновите на државните празници не се работи.

Доколку државниот празник паѓа во недела, не се работи наредниот работен ден.

Член 3

Организациите на здружениот труд и другите организации и органи се должни да обезбедат трајно и непречено вршење на дејностите односно услугите и во деновите на државните празници, ако во случај на прекин на вршењето на дејноста односно услугата би настаниле потешки последици за општествената заедница и граѓаните.

Организациите и органите од претходниот став ги определува општината.

Член 4

За време на државните празници, работникот има право на одмор. При утврдувањето на висината на неговото учество во распределбата на средствата на лични доходи овие денови се сметаат како поминати на работа.

189.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ
ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделуваат 300 илјади динари на Фондот за солидарност за отстранување на последиците од епидемијата од големи сипаници во САП Косово.

2. Средствата од претходната точка ќе се користат за спроведување на мерките за борба против карантинските заболувања.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука се доделуваат без обврска на враќање.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1712/1
16 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

190.

Врз основа на член 3 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ДИС-
ЛОЦИРАЊЕ НА БАРАКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА НАМИРУ-
ВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ДОВРШУВА-
ЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДАТА НА
НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИ-
БЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ —
СКОПЈЕ**

1. Од нераспределените средства утврдени во членот 1 од Законот за санирање и изградба на нестопански објекти што се од општ интерес на Републиката во периодот 1967—1970 година на подрачјето на град Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 20/67 и 32/68), се доделуваат:

— 880.000 динари на Извршниот совет за намирување на трошоците за дислоцирање на бараки за потребите на Извршниот совет; и

— 2.200.000 на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ за намирување на трошоците за довршување изградбата на објектот.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Доделените средства од точката 1 на оваа одлука на корисниците ќе им се стават на располагање во текот на 1972 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1525/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

191.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 26/68), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ-
НОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ
ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈ-
НА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ
ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ**

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна се усогласува со движењето на просечните трошоци на животот во Републиката, така да истото се зголеми за 17,2% од 1 јануари 1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1410/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

192.

Врз основа на член 13 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен весник на СРМ“, бр. 17/69 и 32/70), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ
ДОДАТОК СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧ-
НИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ**

1. Инвалидскиот додаток се усогласува со движењето на просечните трошоци на животот во Републиката така да истиот се зголеми за 17,2% од 1 јануари 1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1411/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

193.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за музејските установи („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ
ВО СКОПЈЕ**

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Етнолошкиот музеј во Скопје на:

— **Горги Јанчевски**.

2. За член на Советот на Етнолошкиот музеј во Скопје, со мандат од две години, се именува:

— **Тома Леов**, директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1603/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

194.

Врз основа на член 15 став 1 алинеа 3 во врска со член 32 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

1. Се именуваат за членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје и тоа:

а) со мандат од две години:

— Трајан Бафтировски, секретар на Матицата на иселениците на Македонија;

— Рада Петрова-Малкиќ, костимограф во Народниот театар — Скопје; и

— Ајри Османов, член на Градската конференција на СКМ во Скопје.

б) со мандат од една година:

— Нада Гајик, наставник во Средното музичко училиште во Скопје; и

— Драган Топчиовски, секретар на Просветно-културната заедница на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1599/1

9 мај 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

195.

Врз основа на член 22 став 7 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА УКИНАТИОТ СЕРВИС ЗА ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста директор на укинатиот Сервис за згради за потребите на Собранието на СРМ и Извршниот совет, Вукашин Ѓорѓиовски и се именува за помошник на секретарот на Извршниот совет.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1674/1

9 мај 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

196.

Врз основа на член 8 од Законот за определување на работите што ги врши Радиотелевизија Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 4/66), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Радиотелевизија Скопје на:

— Љупчо Арнаудовски,

— Сејфедин Сулејмани,

— д-р Драган Тодоровски, и

— Душан Црвенковски.

2. За членови на Советот на Радиотелевизија Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— д-р Илигор Тодоровски, директор на Институтот за национална историја;

— Благоја Михов, секретар на Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет;

— Блаже Филиповски, потпретседател на Сојузот на студентите на Македонија; и

— Цевдет Мустафа, директор на Албанско-турскиот театар во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1597/1

9 мај 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

197.

Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од Законот за музејските установи („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува престанок на функцијата член на Советот на Природно-научниот музеј во Скопје поради истекот на мандатот на:

— Благоја Петровски.

2. За член на Советот на Природно-научниот музеј во Скопје, со мандат од две години, се именува:

— Наум Ристовски, правник во Фабриката „Карпош“ во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1600/1

9 мај 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

198.

Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од Законот за музејските установи („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје на:

— Тихомир Арсовски, и

— Ристо Дамјановски.

2. За членови на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— Киро Муратовски, дипл. инженер-архитект во Проектантската организација на ГП „Пелагонија“ — Скопје; и

— Ѓорѓи Мангар, новинар во НИП „Нова Македонија“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1602/1

9 мај 1972 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

199.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усогласување на прописите за одделни установи основани од републички органи („Службен весник на СРМ“, бр. 15/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ**

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје на:

- Радмила Попова,
- Никола Поповски, и
- Александар Андреевски.

2. За членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

- Трајче Попов, филмски режисер од Скопје;
- Горѓи Делчев, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје; и
- Димитар Башевски, новинар во НИП „Нова Македонија“ во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1598/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

200.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР
ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА**

I. За советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија, се именува Илија Анастасов, досегашен раководител на сектор во истиот Секретаријат.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1675/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

201.

Врз основа на член 30 став 3 и член 43 став 4 од Законот за републиката управа („Службен весник на СРМ“, бр. 17/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА**

I. За советник на директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања се именува Влажо Анастасов, дипл. правник во истиот Завод.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1676/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

202.

Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од Законот за музејските установи („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ**

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Историскиот музеј во Скопје на:

- Драган Ташковски.

2. За член на Советот на Историскиот музеј во Скопје, со мандат од две години, се именува:

- Дамјан Лепчевски, советник во Републичкиот завод за унапредување на школството.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1604/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

203.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 15/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА**

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Вишата техничка школа во Битола на:

- Костадин Лозановски.

2. За член на Советот на Вишата техничка школа во Битола, со мандат од две години, се именува:

- Живко Поповски, дипл. инж. на работа во Фабриката за фрижидери — Битола.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1605/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

204.

Врз основа на член 50 став 1, алинеа 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 16/65), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА**

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата на:

- Мицко Мицев,
- Петар Муличковски, и
- Панде Поповски.

2. За членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, со мандат од две години, се именуваат:

— Михајло Банде, советник во Градската конференција на ССРМ — Скопје;

— Драган Шојлев, инженер — советник во Заводот за урбанизам на град Скопје; и

— Наци Салих, Републички сојуз на Здруженијата на боречките организации на борците од НОБ на Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1601/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

205.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. За помошник на началникот на Бирото за претставки и поплаки во Извршниот совет, се назначува Ахмед Сејфулахи, досегашен секретар на Собранието на општината Прешево.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1673/1
9 мај 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

206.

Врз основа на член 49 алинеја 3, а во врска со член 34 став 1 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“, бр. 45/68), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ

I

Во Наредбата за определување ловостој на одредени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“, бр. 13/69, 20/70, 31/70 и 36/71) во одделот I, на крајот на ставот 2 се брише точката и се додаваат зборовите: „и на реката Радика со сите притоки, на подрачјето на Националниот парк „Маврово“ од 1. VI. 1972 година до 1. VI. 1974 година“.

II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-980/1
19 мај 1972 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА

62.

Врз основа на точка втора став 1 од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на седницата одржана на 8 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА ЗА 1972 ГОДИНА

I

Се усвојува финансискиот план на средствата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола за 1972 година, кој содржи:

1. За задолжителни видови на здравствена заштита:

— вкупни приходи — — — —	17.373.680,00 дин.
издвојување за резервен фонд	723.900,00 „
— приходи по издвојување — —	16.649.780,00 дин.
— вкупни расходи — — — —	17.470.656,00 „
вишок на расходи над приходите — — — — —	820.876,00 дин.

2. За случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести:

— вкупни приходи — — — —	2.661.645,00 дин.
издвојување за резервен фонд	110.900,00 „
— приходи по издвојување — —	2.550.745,00 дин.
— вкупни расходи — — — —	2.080.496,00 „
вишок на приходите над расходите — — — — —	470.249,00 дин.

3. За правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување:

— вкупни приходи — — — —	27.547.285,00 дин.
издвојување за резервен фонд	1.146.200,00 „
— приходи по издвојување — —	26.401.085,00 дин.
— вкупни расходи — — — —	26.050.458,00 „
вишок на приходи над расходите — — — — —	350.627,00 дин.

II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

05-бр. 844
8 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на работниците — Битола
Потпретседател,
Томе Цуровски, с. р.

63.

Врз основа на член 87 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и точка осма од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на својата седница одржана на 8 мај 1972 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР
ДА СКЛУЧУВА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ
И ДРУГИ УСТАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

I

Се овластува Извршниот одбор, во името на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, да склучува договори и да врши измени и дополнувања на склучените договори со здравствените установи од подрачјето на заедницата, како и да одлучува за трошењето на средствата во спроведувањето на здравственото осигурување до износ од 50.000,00 (педесет илјади) динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-845
8 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на работниците — Битола
Потпретседател,
Томе Цуровски, с. р.

64.

Врз основа на член 87 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на седницата одржана на 8 мај 1972 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА
ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ
И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), во членот 3 по зборовите „а се осигурени според Законот“ се додаваат зборовите „односно задолжително се осигурени“.

Член 2

Членот 5 се брише, а членовите 6 и 7 стануваат 5 и 6.

Член 3

Во членот 8 кој станува член 7 во третиот ред по зборот „болести“, се додаваат зборовите „и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство“.

Член 4

Во членот 11 кој станува член 10 во ставот 2 точката 3 се менува и гласи: „Остварување правата од здравствената заштита над задолжителните видови и други права од здравственото осигурување“.

Член 5

Во членот 12 кој станува член 11 ставовите 2, 3 и 4 се бришат.

Член 6

Во членот 14 кој станува член 13 во ставот 2 зборовите „посебни сметки“, се заменуваат со зборовите „посебна сметка“.

Член 7

Во членот 15 кој станува член 14 по првиот став, се додава нов став кој гласи: „Стручната служба на заедницата за своето работење води посебна книговодствена евиденција согласно со Законот за книговодството на работните организации од општествените дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 11/69).

Ставот 2 станува став 3.

Член 8

Во членот 16 кој станува член 15 ставот 2 се менува и гласи: „Височината на надоместокот на стручната служба на заедницата за вршење на работите за сметка на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Републичкиот фонд за додаток на деца и Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците, ќе се утврдува спогодбено помеѓу заедницата и погоре наведените органи“.

Член 9

Во членот 15 се додаваат три нови члена 15а, 15б и 15в кои гласат:

„Член 15а

Се овластува Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија да донесе:

1. Правилник за утврдување на основницата и за начинот на кој ќе се пресметува плаќањето на придонесите за здравствено осигурување, и
2. Одлука за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување на работниците за одделни категории осигуреници.

Член 15б

До донесувањето на Правилникот за утврдување на основниците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за здравствено осигурување и Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на работниците за одделни категории осигуреници, привремено ќе се применуваат соодветните одредби од Правилникот за утврдување на основниците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/69 и 12/71), Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за основите за определување на правата по основа на социјалното осигурување на лицата вработени во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68 и 58/70) и Одлуката за придонесите на здравственото осигурување во постојани износи и за постојаните основници за пресметување на придонесите за одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“, бр. 32/70), до колку не се во спротивност со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и општите акти на Заедницата донесени за извршувањето на тој закон.

Член 15в

Обврзникот за уплатување на придонесите за здравствено осигурување е должен придонесите да ги уплатува со посебен налог-уплатница со ознака на периодот на кој се однесува исплатата на личниот доход, основницата, стапките и износот на придонесите и тоа:

1. придонесите за здравствено осигурување кои се пресметуваат и плаќаат од личниот доход;

2. придонесите за здравствено осигурување на работниците во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство и придонесите за здравственото осигурување кои се плаќаат во постојани месечни износи“.

Член 10

Членот 17 станува член 16.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-847

8 мај 1972 година

Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на работниците — Битола
Потпретседател,
Томе Цуровски, с. р.

65.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на седницата одржана на 8 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ ВО 1972 ГОДИНА

I

Во точката прва на Одлуката за височината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1972 година бр. 14-1979 („Службен весник на СРМ“, бр. 14/71), бројката 2,50 во четвртиот ред се заменува со бројката „2,00“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-863

8 мај 1972 година

Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на работниците — Битола
Потпретседател,
Томе Цуровски, с. р.

66.

Врз основа на точка втора, став 1 од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола и членот 13 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола, на седницата одржана на 8 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА
ЗА 1972 ГОДИНА**

I

Стапката за задолжително издвојување на средства во резервниот фонд на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола за 1972 година се утврдува на 4,16%, од вкупните приходи на Заедницата.

II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

05-бр. 843

8 мај 1972 година

Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на работниците — Битола
Потпретседател,
Томе Цуровски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА**

67.

Врз основа на точка втора став 1 од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, на седницата одржана на 9 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА
ЗА 1972 ГОДИНА**

Член 1

Се усвојува финансискиот план на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, кој содржи:

**1. За задолжителни видови на здравствена
заштита**

вкупно приходи — — — — —	4.297.980 дин.
издвојување за резерва — — — — —	178.800 „
приходи по издвојувањето — — — — —	4.119.180 дин.
вкупно расходи — — — — —	4.119.180 „
вишок на приходи — расходи — — — — —	„

2. За правата над задолжителните видови на здравствена заштита

вкупно приходи — — — — —	1.423.920 дин.
издвојување за резерва — — — — —	59.235 „
приходи по издвојување — — — — —	1.364.685 дин.
вкупно расходи — — — — —	1.364.685 „
вишок на приходи — расходи — — — — —	„

Член 2

Одлуката стапува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 05-855
9 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на земјоделците — Битола
Претседател,
Димче Кајчиновски, с. р.

68.

Врз основа на член 10 од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на придонесите на здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, на својата седница одржана на 9 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВТОРОТО ТРИ- МЕСЕЧЈЕ ОД 1972 ГОДИНА

Член 1

Финансирањето на Стручната служба за вршење на стручните, административните и финансиските работи на заедницата во второто тримесечје од 1972 година, до донесување на финансискиот план на Заедницата за 1972 година, ќе се врши по пат на аконтација од средствата на Заедницата.

Член 2

Височината на месечната аконтација се определува на една дванаестина од одобрените средства од двете заедници Битола и Ресен за 1971 година, зголемени за 14%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1972 година.

05-бр. 856
9 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на земјоделците — Битола
Претседател,
Димче Кајчиновски, с. р.

69.

Врз основа на член 87 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и точка осма од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 43/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците, на својата седница одржана на 9 мај 1972 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР ДА СКЛУЧУВА ДОГОВОРИ СО ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ УСТАНОВИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

Се овластува Извршниот одбор, во името на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, да склучува договори и да врши измени и дополнувања на склучените договори со здравствените установи од подрачјето на заедницата, како и да одлучува за трошењето на средствата во спроведувањето на здравственото осигурување, до износ од 50.000,00 (педесет илјади) динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-858
9 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на земјоделците — Битола
Претседател,
Димче Кајчиновски, с. р.

70.

Врз основа на член 104 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и точка втора став 1 од Одлуката за регулирање работата на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола, на Седницата одржана на 9 мај 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1972 ГОДИНА

I

Стапката за задолжително издвојување на средствата во резервниот фонд на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола за 1972 година, се утврдува на 4,16% од вкупните приходи на Заедницата.

II

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

05-бр. 857
9 мај 1972 година
Битола

Собрание на Заедницата
на здравственото осигурување
на земјоделците — Битола
Претседател,
Димче Кајчиновски, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 355, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Ангропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 7 во село Возарци, Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ангропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Лазов Герасим.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува маичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 604 од 16. VII. 1971 година. (1465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Ангропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 8 во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ангропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Тасев Ванчо. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 605 од 12. VIII. 1971 година. (1466)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 359, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Ангропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 10 во Кавадарци, ул. „Жртва на фашизмот“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Ангропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Јорданов Ванчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 607 од 12. VIII. 1971 година. (1467)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 567, страна 343, книга III е запишано под фирма: „Борово“ — југословенски комбинат за гума и обувки — Борово — Организација на здру-

жен труд без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес II, ул. „Димитар Влахов“ бр. 59. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со чевларски стоки сопственост на комбинатот како и производи на други производители кои го дополнуваат асортиманот на сопственото производство.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Борово“ — југословенски комбинат за гума и обувки — Борово, со одлуката од одржаната седница на 8. I. 1970 година.

В.д. раководител на продавницата е Тодорова Славка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 400 од 13. VII. 1971 година. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 354, книга VI е запишана под фирма: Трговска работна организација за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бензинска пумпа во Градско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на нафта и нафтени деривати, на мало.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката бр. 1652 од 19. II. 1970 година, од одржаната седница на 23. XII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Нацковски Киро.

Продавницата бензинска пумпа во Градско ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 786/70 од 21. VI. 1971 година. (1361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 218, страна 587, книга I е запишана под фирма: Претпријатие за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Автобуска станица во Титов Велес, ул. „Васил Левски“ бб. Предмет на работењето на автобуската станица е продажба на билети.

Автобуската станица е основана од работничкиот совет на Претпријатието за автотранспорт и шпедиција — Титов Велес, со одлуката бр. 04-4706 од 27. X. 1970 година, од одржаната седница на 20. VII. 1970 година.

Раководител на автобуската станица е Перков Тихо.

Автобуската станица во Титов Велес ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 857/70 од 30. VII. 1971 година. (1362)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под фирма: Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Отовица. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со колонијално-прехранбени и мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 02-2237 од 9. X. 1969 година, од одржаната седница на 8. X. 1969 година.

Раководител на продавницата е Давитков Васил. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 35/70. (1363)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под фирма: Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Рудник, Титов-велешко. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со мешани колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 02-2172 од 9. X. 1969 година, од одржаната седница на 8. X. 1969 година.

Раководител на продавницата е Давитков Васил.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 36/70 од 29. VII. 1971 година. (1364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 546, страна 305, книга III е запишана под фирма: „Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Народен фронт“ бб. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со млеко и млечни производи, сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и др. пакувани прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, со одлуката бр. 02-297 од 22. I. 1970 година.

Раководител на продавницата е Трајков Бори-воје.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 109/70 од 29. VII. 1971 година. (1365)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 303, книга II е запишано под фирма: „Нов живот“ — угостителско претпријатие — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 103. Предмет на работењето на бифето е продавање на сите видови прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни и други пијалоци, приготвување на скара и слично од работењето на работната организација.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Нов живот“ — угостителско претпријатие — Тетово, со одлуката бр. 175 од 1. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 21. VII. 1970 година.

Раководител на бифето е Далковски Димитар. Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 781/70 од 30. VI. 1971 година. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 329, страна 751, книга VI е запишана под фирма: Трговско претпријатие за индустриски сто-

ки на мало „Кармин“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Београдска“ бр. 34. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на парфимериско-козметички препарати, бижутерија, кожна галантерија и др.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за индустриски стоки на мало „Кармин“ — Скопје, со одлуката бр. 159 од 30. VIII. 1969 година, од одржаната седница на 28. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Петковски Сокол.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 715 од 6. VII. 1971 година. (1398)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 768, книга VI е запишана под фирма: Трговска работна организација за промет со нафта и нафтни деривати „Југопетрол“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпа — на граничниот премин на грчко-југословенската граница — Гевгелија. Предмет на работењето на бензинската пумпа е вршење промет со нафта и нафтни деривати на граничниот премин Богородица — Гевгелија.

Бензинската пумпа е основана од работничкиот совет на Трговската работна организација „Југопетрол“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката бр. 5374 од 15. V. 1971 година, од одржаната седница на 11. V. 1970 година.

Раководител на бензинската пумпа е Цуклев Ангел.

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 674 од 30. VII. 1971 година. (1459)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 367, страна 339, книга II е запишано следното: Услужното претпријатие за поправки на електроуреди и моторни возила „Сервис“ (скратен назив Електро и автомеханички услужен сервис „Сервис“) — Гостивар, е конституирано на 10. III. 1971 година согласно со записникот од првата седница на работната заедница, одржана на 10. III. 1971 година.

Согласно со одлуката на работната заедница бр. 01-54 од 7. VII. 1971 година на досегашниот в. д. директор Гуровски Стојан, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За директор на претпријатието согласно со одлуката бр. 01-58 од 7. VII. 1971 година се именува Каранфиловски Живоин кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со Буревски Антоние.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 319 од 11. VIII. 1971 година. (1460)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Антропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 3 во Кавадарци, ул. „Жртви на фашизмот“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Антропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Лазов Боро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 600 од 12. VIII. 1971 година. (1461)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Антропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 5 во село Сопот. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Антропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 12. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Наумова Ангелина.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 602 од 12. VIII. 1971 година. (1462)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 153, страна 357, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со мешани индустриски и колонијални стоки „Антропромет“ — Кавадарци — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница бр. 6 во село Росоман. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Антропромет“ — Кавадарци, со одлуката од одржаната седница на 22. IV. 1971 година.

Раководител на продавницата е Ралев Блажо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 603 од 12. VIII. 1971 година. (1463)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст штембил и округли печат под назив: „Трговско претпријатие „ЗЕМ-Промет“ — Скопје“, се огласуваат за неважни. (1340)

Загубениот округли печат на средина со број 1 под назив: „Трговско претпријатие „ЗЕМ-Промет“ — Скопје, се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

СПИСОК

на лицата на кои им се поништуваат поедини вонредни испити што ги полагале во јануарската испитна сесија при Основното училиште „Злате Дамјаноски“ од село Вруток во 1971/72 учебна година и тоа:

1. Свидетелство за завршено основно училиште бр. 14/8 од 17. I. 1972 година на име Јелица Русева, Гостивар. (1440)

2. Вонреден испит за VIII одделение на име Нада Манева, Гостивар. (1441)

3. Вонреден испит за VIII одделение на име Сакип Бајрами, Гостивар. (1442)

4. Свидетелство бр. 14/18 од 24. I. 1972 година за завршено основно училиште на име Нике Јованоски, Гостивар. (1443)

5. Свидетелство бр. 14/12 од 24. I. 1972 година за завршено основно училиште на име Анкица Божиновска, Гостивар. (1444)

6. Свидетелство за завршено основно училиште под бр. 14/16 од 24. I. 1972 година на име Јованка Апостоловска, с. Врапчиште, Гостивар. (1445)

7. Вонреден испит за VI и VII одделение на име Јагода Димитриевска, Гостивар. (1446)

8. Вонреден испит на дел предмети од VIII одделение на име Гани Бајрами, Гостивар. (1447)

9. Свидетелство бр. 14/3 од 17. I. 1972 година за завршено основно училиште на име Бошко Ефтоски, Гостивар. (1448)

10. Свидетелство за завршено основно училиште под бр. 14/9 од 24. I. 1972 година на име Анѓа Митревска, Гостивар. (1449)

11. Свидетелство бр. 14/28 од 24. I. 1972 година за завршено основно училиште на име Томислав Наумовски, Гостивар. (1450)

12. Вонреден испит за VIII одделение на име Љупчо Јованоски, Гостивар. (1451)

13. Вонреден испит за VII одделение на име Никодин Марковски, Гостивар. (1452)

14. Вонреден испит за VII одделение на име Џезаир Мислими, Гостивар. (1453)

15. Вонреден испит за VIII одделение на име Раде Војминоски, Гостивар. (1454)

16. Вонреден испит за VIII одделение на име Стевче Наумчевски, Гостивар. (1455)

17. Вонреден испит за VII одделение на име Симе Цветкоски, Гостивар. (1456)

18. Вонреден испит за VII одделение на име Неделко Нацкоски, Гостивар. (1457)

19. Вонреден испит за VI одделение на име Самет Сулејмани, Гостивар. (1458)

20. Вонреден испит за VI одделение на име Меваип Сулејмани, Гостивар. (1459)

21. Вонреден испит за VI одделение на име Исмет Амети, Гостивар. (1460)

22. Вонреден испит за VII одделение на име Минир Мехмеди, Гостивар. (1461)

23. Вонреден испит за VI одделение на име Рамазан Далипи, Гостивар. (1462)

24. Вонреден испит за VI одделение на име Белур Синани, Гостивар. (1463)

25. Вонреден испит за VI одделение на име Ремзи Нухију, Гостивар. (1464)

26. Вонреден испит за VIII одделение на име Имли Мустафаи, Гостивар. (1465)

27. Вонреден испит за VIII одделение на име Еран Веба, Гостивар. (1466)

28. Вонреден испит за VIII одделение на име Зијајдин Имери, Гостивар. (1467)

Редниот број за поништување на вонредните испити на овој список се заклучува со реден број 28 (дваесет и осум). Од Училиштето

Се огласуваат за неважни следниве загубени документи:

Пасош бр. 095944 на име Манда Веланова, с. Добрушево, Битола. (1368)

Лична карта бр. 6205, издадена од ОВР — Вина на име Милалчо Алексов, ул. „Маршал Тито“ бр. 58, Вина. (1375)

Лична карта на име Симџан Јованоски, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 16, Гостивар. (1379)

Возачка дозвола на име Симџан Јованоски, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 16, Гостивар. (1380)

Воена нишка на име Шањта Сали, ул. „Прилепска“ бр. 5, Битола. (1385)

Пасош бр. 205371, издаден од ОВР — Тетово на име Мирослава Иваноска, с. Теарце, Тетово. (1393)

Пасош бр. 004776, издаден од ОВР — Тетово на име Стојан Иваноски, с. Теарце, Тетово. (1394)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драгица Стојковиќ, с. Карабичане, Куманово. (1468)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Љубиша Шумановски, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 18, Куманово. (1470)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Радован Чесмаиески, ул. „Војо Карастојанов“ бр. 11, Куманово. (1470)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Стефан Наскоски, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 66 — Куманово. (1471)

Свидетелства за завршени I, II, III и IV клас, издадени од Гимназијата „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево на име Младен Блажев Трајановски с. Драмче, Делчево. (3586)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Вранче на име Горица Маџоска, с. Запозжани, Прилеп. (3587)

Уверение бр. 52/71, за ѕидарски курс на име Момчил Т. Михајловски, с. Герман, Кр. Паланка. (3588)

Здравствена легитимација на име Лакота Сали, Т. Велес. (3589)

Свидетелство бр. 01-400/1, гл. книга бр. 10, издадено од Економското училиште „Ч. Филиповски“ — Гостивар на име Љубомир Николовски, ул. „Сретко Крстески“ бр. 173, Гостивар. (3590)

Оружен лист бр. 7, издаден од ОВР — Скопје на име Зафир Велковски, Скопје. (3591)

Свидетелство за завршена II година, издадено од ЕМУЦ — „Никола Тесла“ Скопје на име Спаско Ристовски, Скопје. (3592)

Оружен лист бр. 640 за ловна пушка, издаден од ОВР — Скопје на име Станко Гиов, Скопје. (3593)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кита Лелифанова, Скопје. (3594)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Кордалов, Скопје. (3595)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Гоце Груевски, Скопје. (3596)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Кол. Идризово на име Гроздан Величковски, Скопје. (3597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Спиро Димитров, Скопје. (3598)

Оружен лист бр. 705, издаден од ОВР — Скопје на име Томе Велковски, Скопје. (3599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Спасовски, Скопје. (3600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрие Атанасов, Скопје. (3601)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миросанда Манасисва, Скопје. (3602)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јусуф Јусуфи, Скопје. (3603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Параќин на име Мица Тодоровска, Скопје. (3604)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Севим, Сузан и Лизабет Сулејманови, Скопје. (3605)

Работна книшка издадена во Скопје на име Екрем Јашаров, Скопје. (3606)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито“ — Скопје на име Венка Василева, Скопје. (3607)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Ивановска, Скопје. (3608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Кочовски, Скопје. (3609)

Индекс бр. 1506, издаден од Технолошко металуршкиот факултет — Скопје на име Слободан Спасовски, Скопје. (3610)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марица Савеска, Скопје. (3611)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Чедомир Брњарчевски, Скопје. (3612)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фљореша Сеља, Скопје. (3613)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кариман, Рамизе, Митат, Ацера, Гулизер, Мерима и Илфет Рамизовски, Скопје. (3614)

Диплома за завршен електромеханичар, издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Бранко Настевски, Скопје. (3615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Шабанова, Скопје. (3616)

Работна книшка бр. 624, издадена од Општината во с. Липково — Кумановско на име Сабрија Зимбери, Скопје. (3617)

Свидетелство за завршено едногодишно стенодактилографско училиште во Скопје на име Марија Цакончева, Скопје. (3618)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Авукатов, Скопје. (3619)

Уверение за завршен висококвалификуван бравар, издадено од Комисијата за стручно оспособеност на работниците од Рударскиот базен на хром „Радуша“ — Радуша на име Борис Младеновски, Скопје. (3620)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станко Стефановски, Скопје. (3621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Руска Којчевска, Скопје. (3622)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Школскиот центар за оспособување на стручни кадри во земјоделството „Киро Бурназ“ — Куманово на име Душан Спасески, Скопје. (3623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јагода Јаневска, Скопје. (3624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кираца Костова, Скопје. (3625)

Свидетелство за II клас, издадено од Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Трајан Ристески, ул. „Иле Балкански“ бр. 3, Прилеп. (3626)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ — Прилеп на име Киро Петрески, ул. „11 октомври“ бр. 240, Прилеп. (3627)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Вера Андоноска, ул. „Мукос“ бр. 39, Прилеп. (3628)

Ученичка книшка за VI и VII одделение, на име Драги Камев, ул. „9 ноември“ бр. 13, Т. Велес. (3629)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Прилеп на име Вангел, Славка и Валентин Пројчески, с. Тополчани, Битола. (3632)

Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Душан Стојаноски, ул. „М. Цветаноски“ бр. 54, Прилеп. (3634)

Свидетелство од I година, издадено од Дрвно преработувачко училиште — Фин смер „Т. Б. Тардан“ — Прилеп на име Љупчо Димески, ул. „Козара“ бр. 6, Прилеп. (3635)

Индекс бр. 11866 на име Касам М. Касами, Гостивар. (3637)

Возачка дозвола бр. 2908, издадена од ОВР — Тетово на име Стево Јованов Наумовски, с. Вратница, Тетово. (3638)

Свидетелство за I година, издадено од Тутунското училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Велимир Цветкоски, ул. „Марксоса“ бр. 27, Прилеп. (3639)

Возачка дозвола бр. 1012, издадена од ОВР — Тетово на име Селом Азири, ул. „Браќа Миладинови бр. 358, Тетово. (3640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Спасе Дамјаноски, ул. „Карловац“ бр. 17, Битола. (3641)

Индекс бр. 2819, издаден од Педагошката академија — Битола на име Богдан Аданчески, ул. „Тригла“ бр. 413, Прилеп. (3642)

Свидетелство од VIII одделение на име Хазби Ришити, с. Пирок, Тетово. (3643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Миле Саковски, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 54, Битола. (3644)

Индекс издаден од ВЕШ — Прилеп на име Дафинка Л. Стојанова, с. Ораовица, Радовиш. (3645)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Спасовски, Скопје. (3647)

Индекс бр. 6124, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Перо Георгиев, Скопје. (3648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арбен Груби, Скопје. (3649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нермин Адем, Скопје. (3650)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Пандора, Александар и Ана Дичевски, Скопје. (3651)

Индекс бр. 2269, издаден од Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје на име Локман И. Елкахим, Скопје. (3652)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Наталија Христова, Скопје. (3653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Георгиевски, Скопје. (3655)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Петковски, Скопје. (3656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Симеонова, Скопје. (3657)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Опачинов, Скопје. (3658)

Службена легитимација издадена од РСВР — Скопје на име Србо Сибиновски, Скопје. (3659)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Србо Сибиновски, Скопје. (3660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Велковски, Скопје. (3661)

Свидетелство за завршена IV година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Љубица Атанасова, Скопје. (3662)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мимоза Цикова, Скопје. (3663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанаско Танески, Скопје. (3664)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветанка Данчевска, Скопје. (3665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трпко Огњановски, Скопје. (3666)

Оружен лист бр. 620, издаден од ОВР — Скопје на име Александар Владов, Скопје. (3667)

Свидетелство за квалификуван возач, издадено од Градско собрание — Скопје на име Живко Рајчин, Скопје. (3668)

Воена книшка издадена од Кичево на име Стојан П. Благоевски, Скопје. (3669)

Уверение за стално неспособен во ЈНА бр. 86/64, издадено од Регрутна комисија — Скопје на име Михаил Бошковски, Скопје. (3670)

Свидетелство за завршен испит, издадено од ЕМУЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Никола Николоски, Скопје. (3671)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Рамчевски, Скопје. (3672)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Северџан Бајрамов, Скопје. (3675)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Благоја Димитриоски, ул. „Републиканска“ бр. 21, Прилеп. (3679)

Диплома бр. 02-6/27, издадена од Вишата дехфектолошка школа — Београд — на име Милан И. Нанески, ул. „Тригла“ бр. 122, Прилеп. (3680)

Работна книшка бр. 12521, издадена од Општина Прилеп на име Стојан Виноски, ул. „Горче Петров“ бр. 32, Прилеп. (3681)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство Единство“ — Гостивар на име Неби Исмаили, ул. „Балиндољска“ бр. 65, Гостивар. (3682)

Свидетелство дел. бр. 01-831/1 за III клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русевски“ — Берово на име Драга А. Чамиска, с. Мачево, Берово. (3684)

Свидетелства за I, II, III и IV клас гимназија на име Милан С. Петровски, Делчево. (3685)

Свидетелство од I година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Перо Мурговски, с. Путурос, Битола. (3686)

Свидетелство бр. 27 за II година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Перо Мурговски, с. Путурос, Битола. (3687)

Свидетелство бр. 10 од III година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Перо Мурговски, село Путурос — Битола. (3688)

Индекс бр. 1190, издаден од ВЕШ — Прилеп на име Милан Богатиноски, ул. „Ленин“ бр. 68, Прилеп. (3689)

Работна книшка, издадена од Општинското собрание — Куманово на име Милева Поповиќ, ул. „Б. Арсов“ бр. 3, Куманово. (3690)

Свидетелство од VIII одделение на име Трајче Камчев, ул. „В. Циривири“ бр. 77, Т. Велес. (3691)

Свидетелство од VIII одделение на име Елена Георгиева, ул. „М. Ѓорки“ бр. 80, Т. Велес. (3692)

Уверение за положен испит — млинар, издадено од Собрание на општина — Тетово на име Нејазо В. Рамадани, с. Пирок, Тетово. (3694)

Земјоделска здравствена легитимација на име Земрије М. Керими, с. Доброште, Тетово. (3695)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Левтерија Вошореска, с. Ношпај, Битола. (3696)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Петре Мицкоски, с. Загорани, Прилеп. (3697)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Томислав Талевски, с. Поепчево, Битола. (3698)

Свидетелство за VIII одделение на име Киро П. Филиповски, с. Мамутчево, Т. Велес. (3699)

Уверение за електро-термички и разладни уреди на име Ѓорѓија Спироски, с. Д. Седларце, Тетово. (3700)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Никола Петковски, ул. „Зборска“ бр. 8, Битола. (3702)

Возачка дозвола издадена од СВР — Битола на име Вангел Маневски, ул. „Маврово“ бр. 3, Битола. (3703)

Возачка дозвола бр. 93, издадена од ОВР — Тетово на име Крсто Стојановски, ул. „Тодор Циповски“ бр. 68, Тетово. (3704)

Свидетелство издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Марко Илиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 2, Прилеп. (3705)

Здравствена легитимација на име Цавид Муштафа, ул. „Цетинска“ бр. 109, Тетово. (3706)

Работна книшка на име Ангел Герасимовски, с. Пишица, Пробиштип. (3707)

Свидетелство од IV година и завршен испит, издадени од Медицинското училиште — акушерски смер на име Донка К. Саковска, ул. „Андон Слабејко“ бр. 66, Прилеп. (3708)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Китан Ристески, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 35, Прилеп. (3709)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од ЕМУЦ „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Даница Милосовска, ул. „121“ бр. 5, Тетово. (3710)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Драгица Николоска, с. Зубовце, Гостивар. (3711)

Свидетелство од III година ЕМУЦ на име Доне Ангелковски, нас. Циглана, Гостивар. (3712)

Свидетелство за IV година, издадено од Хемиското прехранбено техничко училиште „Б. Талевски“ — Прилеп на име Цвета Кочоска, ул. „Мице Козар“ бр. 15а, Прилеп. (3713)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Златка Николоска, ул. „Дунавска“ бр. 32, Прилеп. (3714)

Свидетелство од VIII одделение на име Верка Николова, ул. „Хр. Ботев“ бр. 22, Т. Велес. (3715)

Свидетелство од I година индустриско училиште на име Верка Николова, ул. „Хр. Ботев“ бр. 22, Т. Велес. (3715)

Свидетелство од III година, издадено од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Благоја Ц. Трајковски, ул. „Г. Салај“ бр. 18, Г. Петров. (3716)

Свидетелство од III клас, издадено од ЕМУЦ — Гостивар на име Владо Филиповски, М. Брод. (3717)

Свидетелство од VIII одделение дел. бр. 35/67, издадено од основното училиште „Јоаким Крчоски“ — с. Д. Манастирец на име Марко Костадиновски, М. Брод. (3718)

Свидетелство бр. 20 за завршено II година на име Македонка Никушева, ул. „М. Гинова“ бр. 7, Т. Велес. (3719)

Здравствена легитимација на име Јованчо Трифуновски, ул. „118“ бр. 12, Тетово. (3720)

Свидетелство за завршен дипломски испит, издадено од Гимназијата „Методи Митевски-Брицо“ — Делчево на име Стојан Д. Георгиевски, с. Папчарево, Делчево. (3721)

Свидетелство бр. 05-29/122 за квалификуван работник — минер, издадено од Општината — Каварци на име Драгутин М. Лакетик, с. Васиљевац, Куршумлија. (3722)

Здравствена легитимација на име Бељур Амедов, ул. „Кр. Марко“ бр. 25, Т. Велес. (3723)

Возачка дозвола бр. 3389, издадена од ОВР — Тетово на име Мамут Велии, с. Цепчиште, Тетово. (3724)

Диплома бр. 1768 за завршен испит, издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на име Елена Јакинска, Скопје. (3725)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Александар Каревски, Скопје. (3726)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Схрид на име Мирјана Бурназова, Скопје. (3727)

Индекс бр. 4491, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Магдалена Аврамовска, Скопје. (3728)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илишка Лазаревска, Скопје. (3729)

Работна книшка издадена од Берово на име Александра Чичаковска, Скопје. (3730)

Индекс бр. 166, издаден од Медицинскиот факултет во Скопје на име Коста Георгиевски, Скопје. (3731)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Цветановска, Скопје. (3732)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Керамичиева, Скопје. (3733)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Училиштето за болничари и санитарни техничари во Скопје на име Сузана Антовска, Скопје. (3734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Попов, Скопје. (3735)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Надка Поповска, Скопје. (3736)

Работна книшка издадена од Скопје на име Софија Ефремова, Скопје. (3737)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иво Павик, Скопје. (3738)

Свидетелство за завршено општи дел за висококвалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет во Скопје на име Хусеин Алиќ, Скопје. (3739)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (3740)

Диплома за завршен испит, издадена од Училишката школа „Никола Карев“ — Скопје на име Спасе Данев, Вилица. (3741)

Потврда за одлагање на воен рок, издадена од АСУЦ — Скопје на име Спасе Ганчев, Скопје. (3742)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Валентина Чачева, Скопје. (3743)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — на име Слободан Мицев, Скопје. (3744)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Селвис, Шукрис и Целал Ахмети, Скопје. (3745)

Индекс бр. 990, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Живко Талевски, Скопје. (3746)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кемал, Назлија, Зејнеп и Микелер Нугелинови, Скопје. (3747)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Џекиќ, Скопје. (3748)

Диплома за завршен испит издадена од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Дафинка Стојановска, Скопје. (3749)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Ристовски, Скопје. (3750)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Цонковски, Скопје. (3753)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кевсер и Кумрија Беџитови, Скопје. (3754)

Индекс бр. 13768, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Зона Николова, Скопје. (3755)

Индекс бр. 9706, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Сашо Ѓорѓиоски, Скопје. (3756)

Работна книшка издадена од Скопје на име Петре Мирчески, Скопје. (3757)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Стојановски, Скопје. (3758)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Радевски, Скопје. (3759)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асан Заиров, Скопје. (3760)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зулфикар Мемед, Скопје. (3761)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марица Тасик, Скопје. (3762)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолтката „Крсте Мисирков“ — Скопје на име Благоја Авеловски, Скопје. (3763)

Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадан Адеми, Скопје. (3764)

Воена книшка издадена од Урошевац на име Рамадан Адеми, Скопје. (3765)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Магбера, Еркан, Перјан, Васвије, Музафер и Ајсер Кариманови, Скопје. (3766)

Индекс бр. 5225, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Добрила Пратоска, Скопје. (3767)

Оружен лист бр. 5109, издаден од ОВР — Скопје на име Видосав Младеновиќ, Скопје. (3768)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Кузмановски, Скопје. (3769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Исјановска, Скопје. (3770)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Симоновски, Битола. (3771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тахир Керим, Скопје. (3772)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сејдо Грбиќ, Скопје. (3773)

Воена книшка издадена од Бачка Топола на име Трајан Илија Црничиќ, Скопје. (3774)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Симјановски, Скопје. (3775)

Диплома за завршен испит, издадена од Периодичното градежно училиште „Чеде Филиповски“, — Скопје на име Владимир Стефанов, Скопје. (3776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Енвер Бељули, Скопје. (3777)

Работна книшка издадена од Скопје на име Таки Мешев, Скопје. (3778)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Торлеска, Скопје. (3779)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаик Мериќи, Скопје. (3780)

Воена книшка на име Борислав Спасовски, Скопје. (3781)

Свидетелство бр. 356671 од II клас, издадено од Индустриското училиште во Гостивар на име Киро Гински, Гостивар. (3783)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Исмет Беќири, ул. „Балидолска“ бр. 33, Гостивар. (3784)

Свидетелство за завршен IV клас, општествено јазична насока во учебната 1969/70 година на име Илија Манев, Вилица. (3785)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пецо Талевски, ул. „К. Нацески“ бр. 30, Прилеп. (3786)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драгица Јанеска, ул. „Мукос“ бр. 78 Прилеп. (3788)

Здравствена легитимација на име Јагода Атанасова, с. Бусилци, Т. Велес. (3790)

Здравствена легитимација на име Аише Алиова, ул. „К. Цветков“ бр. 92, Т. Велес. (3791)

Здравствена легитимација на име Киро Ристески, ул. „Г. Делчев“ бр. 22, Гостивар. (3792)

Ученичка книшка за V одделение, издадена од Осмолетката „Стив Наумов“, с. Бешиште на име Цано Чаковски, с. Палчиште, Прилеп. (3794)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кире Гаврилоски“ на име Бикоска Велика, ул. „Моша Пијаде“ бр. 211, Прилеп. (3795)

Здравствена легитимација бр. 11732, издадена од ЗСО — Прилеп на име Соколе Киселоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3796)

Оружен лист бр. 855, на име Сефер Цонески, с. Окиси, Струга. (3798)

Здравствена легитимација на име Екрем Алиовски, с. Мелница, Т. Велес. (3799)

Свидетелство на име Лујета Бајрами, ул. „И. Р. Лола“ бр. 189, Тетово. (3800)

Свидетелство за матурски испит гл. книга 30, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Али Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 120, Тетово. (3801)

Ученичка книшка од I до VIII одделение на име Јане Панов, ул. „Пириг“ бр. 4, Т. Велес. (3802)

Свидетелство за завршен I клас економско училиште на име Слободанка Левова, ул. „7 септември“ бр. 53, Кавадарци. (3803)

Здравствена легитимација на име Драгица Јанчик, „Транскоп“, Битола. (3805)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Загорка Талевска, ул. „Херцеговина“ бр. 8, Битола. (3806)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Митре Митрески, ул. „Маркова“ бр. 103, Прилеп. (3807)

Дозвола за носење оружје бр. 4523, издадена од ОВР — Струга на име Есат Положани, с. Бицево, Струга. (3808)

Дозвола за носење оружје бр. 146, издадена од ОВР — Струга на име Џевко Положани, с. Бицево, Струга. (3809)

Свидетелства за завршени I, II, III и IV клас гимназија на име Тодор Димков, ул. „Бл. Нечев“ бр. 58, Т. Велес. (3810)

Свидетелства за завршени V, VI, VII и VIII клас гимназија на име Тодор Левков Димков, ул. „Бл. Нечев“ бр. 58, Т. Велес. (3811)

Уверение бр. 05-25/75 за призната стручна спрема за обавување на самостојна занаетчиска дејност — сидар, издадено од Општината — Кавадарци на име Миле Ј. Стоичков, с. Стојковци, Босилград. (3812)

Здравствена легитимација на име Сабри Емини, с. Бродец, Тетово. (3813)

Свидетелство од III клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Вибо Гаврилоски, с. Ростуша, Гостивар. (3814)

Свидетелство бр. 47/48 од III клас на име Ке мал Агаи, Гостивар. (3815)

Здравствена легитимација на име Бранче Димески, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 159, Прилеп. (3816)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Тодор Л. Димков, ул. „Бл. Нечев“ бр. 58, Т. Велес. (3817)

Свидетелство од I година индустриска школа на име Вера Аврамова, ул. „П. Гули“, бр. 8, Т. Велес. (3818)

Здравствена легитимација на име Шефки Р. Баирами, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 6, Тетово. (3819)

Здравствена легитимација на име Баирам И. Локи, ул. „115“ бр. 22, Тетово. (3820)

Воена книшка издадена од В.П. 3566 — Загреб на име Трајан Крсте Петровски, с. Зубовце, Куманово. (3821)

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 124 од статутот на Трговското претпријатие на големо и мало „Победа“ — Куманово, Конкурсната комисија распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место
директор на претпријатието

Покрај општите услови што се предвидени со Основниот закон за работните односи и Законот за претпријатијата, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат виша стручна подготовка со работна практика над 10 години, од која 8 години на раководни места;

— да имаат средна стручна подготовка со работна практика над 20 години, од која 10 години на раководни места.

Молбите комплетирани со податоци за стручната подготовка и за работното искуство, може да се доставуваат до Конкурсната комисија при Трговското претпријатие „Победа“ — Куманово, ул. „Ленинова“ бр. 33, секој ден.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Од Конкурсната комисија
при Трговското претпријатие
„Победа“ — Куманово

Конкурсната комисија на Одделението за детска ТБЦ и белодробни заболувања при Градската општа болница Скопје распишува

КОНКУРС

за пополнување на работни места
во Одделението за детска ТБЦ и белодробни
заболувања и тоа:

— лекар специјалист педијатар — — — 1

Услови:

Кандидатот да завршил медицински факултет, да положил специјалистички испит по педијатрија и да има до 5 години специјалистички стаж во струката.

Со пријавите за конкурирање кандидатите да достават документ за школската подготовка, уверение за положен специјалистички испит, лекарско уверение, извод од Матичната книга на родените, уверение за државјанство, документ за стажот и работничка книшка.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да бидат земени предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Стапување на работа по спогодба.

Личниот доход според Правилникот за личните доходи на Одделението.

ОБЈАВА

Во смисла на член 5 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд во стопанството, Службата на општественото книговодство — Централa во Скопје, објавува дека:

— акумулацијата по запослен во стопанството на СР Македонија (Ао/Ро) во 1971 година изнесува 7432 динари; и

— просечните издвоени бруто лични доходи по работник во стопанството на СР Македонија (ЛД бо/Ро) во 1971 година изнесуваат 19.423 динари.

СОДРЖИНА

	Страна
187. Закон за продолжување на важноста на Одлуката за највисоките износи на надоместоците за работите и услугите на Службата на општественото книговодство	401
188. Закон за државните празници на Социјалистичка Република Македонија (Пречистен текст)	401
189. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија	402
190. Одлука за доделување средства за дислоцирање на бараки за потребите на Извршниот совет и за намирување на трошоците за довршување на изградбата на зградата на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје	402
191. Одлука за усогласување на материјалното обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна со движењето на просечните трошоци на животот	402
192. Одлука за усогласување на инвалидскиот додаток со движењето на просечните трошоци на животот	402
193. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Етнолошкиот музеј во Скопје	402
194. Решение за именување членови на Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје	403
195. Решение за разрешување од должност директор на укипниот Сервис за згради за потребите на Собранието на СРМ и Извршниот совет и именување помошник на секретарот на Извршниот совет	403
196. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Радиотелевизија — Скопје	403
197. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Природно-научниот музеј во Скопје	403
198. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Археолошкиот музеј	403

199. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје	404
200. Решение за именување советник на републичкиот секретар за индустрија и трговија	404
201. Решение за именување советник на директорот на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања	404
202. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Историскиот музеј во Скопје	404
203. Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Вишата техничка школа во Битола	404
204. Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	404
205. Решение за назначување помошник на началникот на Бирото за претставки и поплаки на Извршниот совет	405
206. Наредба за дополнување на Наредбата за одредување ловостој на одредени видови риби и ракови	405

Општи акти на самоуправните интересни заедници

62. Одлука за усвојување на финансискиот план на средствата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола за 1972 година	405
63. Одлука за овластување на Извршниот одбор да склучува договори со здравствени и други установи за спроведување здравственото осигурување на работниците	406
64. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување, финансиското работење на Заседницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување	406
65. Одлука за измена на Одлуката за височината на постојаниот износ на учество на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови во 1972 година	407
66. Одлука за висината на стапката на задолжителната резерва за 1972 година	407
67. Одлука за усвојување на финансискиот план на средствата на Заседницата на здравственото осигурување на земјоделците — Битола за 1972 година	407
68. Одлука за привремено финансирање на стручната служба на здравственото осигурување за второто тримесечје од 1972 година	408
69. Одлука за овластување на Извршниот одбор да склучува договори со здравствени и други установи во спроведувањето на здравственото осигурување на земјоделците	408
70. Одлука за висината на стапката на задолжителната резерва за 1972 година	408